

# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште, на ден 15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-133/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-134/17 од 15.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште, бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	5.034.463	7.541.511	10.166.309
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	450.386	454.271	456.229
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	11,50	13,44	13,57

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	4.335.065	4.360.351	4.954.279
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	75.985	82.273	93.686
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	33,85	31,57	34,06


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип, на ден 15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП11 бр.08-145/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП11 бр.08-144/17 од 15.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	41.825.167	43.257.112	44.823.078
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	737.367	759.488	782.273
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	45,00	45,00	45,00

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	9.357.929	9.415.915	9.556.974
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	597.220	615.137	633.591
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	8,00	8,00	9,00


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен, на ден 15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-130/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-131/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-132/17 од 15.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	22.773.152	24.213.941	25.881.928
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	649.356	650.507	651.625
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	34,70	36,42	38,33

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	3.648.144	3.700.877	3.862.141
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	472.133	472.133	472.133
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	7,69	7,79	8,11

### 3. За прочистување на отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	6.194.871	6.423.558	6.867.089
Количина на прочистена вода	nm <sup>3</sup>	430.997	430.997	430.997
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	14,30	14,76	15,77


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈКП СТАНДАРД Дебар, на ден 14.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-109/17 од 14.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-110/17 од 14.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈКП СТАНДАРД Дебар бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	17.472.330	18.738.671	20.119.431
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	876.966	878.238	879.512
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	13,83	14,63	15,57

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	2.518.579	2.590.862	2.676.448
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	876.966	878.238	879.512
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	2,84	2,92	3,01


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје
- 

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп, на ден 15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-128/17 од 15.09.2017 година, Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-126/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-127/17 од 15.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	144.927.999	146.724.410	144.970.324
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	3.612.467	3.605.089	3.597.834
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	36,02	36,38	35,86

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	28.564.754	43.611.121	43.433.225
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	3.380.284	3.373.555	3.366.827
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	6,63	9,20	9,00

### 3. За прочистување на отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	0	0	60.899.201
Количина на прочистена вода	nm <sup>3</sup>	0	2.751.127	3.366.827
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	0	0	12,62


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје
- 

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

### ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ОЈП ВАРДАР Брвеница, на ден 15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-137/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-138/17 од 15.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ОЈП ВАРДАР Брвеница, бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

#### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	8.194.580	8.491.556	8.847.156
Количина на испорачана вода	m <sup>3</sup>	454.394	455.114	455.834
Просечна тарифа	ден/m <sup>3</sup>	17,88	18,47	19,19

#### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	1.634.118	3.026.874	3.410.115
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	m <sup>3</sup>	158.418	236.263	330.863
Просечна тарифа	ден/m <sup>3</sup>	10,29	11,24	9,18

Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:


- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА







# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје на ден 15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-111/17 од 15.09.2017 година, Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-112/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-113/17 од 15.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	930.999.700	990.218.894	1.044.184.077
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	41.071.759	41.132.704	41.193.771
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	21,50	22,79	23,98

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	424.241.961	437.040.507	448.981.161
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	35.588.484	35.639.228	35.690.074
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	11,21	11,55	11,87

### 3. За прочистување на отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	88.854.027	88.280.308	87.487.254
Количина на прочистена вода	nm <sup>3</sup>	35.499.112	35.549.726	35.600.442
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	2,27	2,27	2,26


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје
- 

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци, на ден 15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-118/17 од 15.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-117/17 од 15.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	70.278.631	71.459.500	72.895.389
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	2.924.449	2.928.497	2.932.554
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	22,54	22,96	23,48

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	11.142.934	12.546.157	13.923.908
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	2.550.643	2.554.551	2.558.466
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	4,13	4,56	4,97

Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:


- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА







Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

### ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈП НИСКОГРАДБА Охрид, на ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе, Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-153/17 од 18.09.2017 година.

Со поднесеното Барање, ЈП НИСКОГРАДБА Охрид бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

#### 1. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	35.581.075	39.138.802	41.052.736
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	2.855.077	2.827.030	2.798.934
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	10,75	11,80	12,48


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈП ПРОАКВА Струга, на ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-152/17 од 18.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-154/17 од 18.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈП ПРОАКВА Струга бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	80.312.432	82.928.403	87.246.715
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	1.684.817	1.689.116	1.693.436
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	37,67	38,98	41,12

### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	15.526.675	21.343.030	21.880.891
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	1.068.490	1.205.242	1.354.191
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	13,00	14,43	13,22


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

### ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈКП ТЕТОВО Тетово на ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-155/17 од 18.09.2017 година и Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-156/17 од 18.09.2017 година.

Со поднесените Барања, ЈКП ТЕТОВО Тетово бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

#### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	59.153.377	61.881.041	64.459.872
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	3.176.144	3.181.315	3.186.497
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	17,54	18,31	19,03

#### 2. За собирање и одведување на урбани отпадни води:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	8.486.948	9.771.977	11.099.211
Количина на собрана и одведена урбана отпадна вода	nm <sup>3</sup>	2.208.105	2.211.418	2.214.737
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	3,53	3,95	4,38


Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека МЈП ПРОАКВА Струга РЕ Водовод Охрид, на ден 11.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08- 102/17 од 11.09.2017 година.

Со поднесеното Барање, МЈП ПРОАКВА Струга РЕ Водовод Охрид, бара регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:

### 1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување:

		2018	2019	2020
Регулиран максимален приход	денари	125.570.905	127.096.046	130.283.376
Количина на испорачана вода	nm <sup>3</sup>	2.863.276	2.835.041	2.806.745
Просечна тарифа	ден/nm <sup>3</sup>	42,36	43,33	44,84

Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната комисија за енергетика, преку:

- Е-пошта: [erc@erc.org.mk](mailto:erc@erc.org.mk)
- Факс: 02/ 32 33 586
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6<sup>ти</sup> спрат, 1000 Скопје

Скопје, 19.10.2017 година

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

